



Општина Велес

До

Општина Велес

Одделение за урбанизам

и заштита на животната средина

Б А Р А Њ Е**за издавање на извод од план**

Од _____,
(име и презиме на физичкото лице или назив на правното лице)

Улица _____, број _____, во _____,
(адреса на физичкото лице или седиште на правното лице)

Контакт телефон _____, е-пошта _____,

За издавање на извод од план за: _____

_____ (за која намена)

КП бр. _____,

КО _____,

м.в. _____, во _____.

Со барањето ги поднесувам следните документи:

1. Копие од катастарски план;
2. Имотен лист и
3. Потврда за платени административни такси во вредност од _____ денари.

Барател,

_____, _____ 201_ година _____
(населено место) (ден и месец)



Општина Велес

Подносителот приложува:

- уплатница за уплатени 50,00 денари за Барање (согласно Закон за административните такси Сл.в. на РМ бр. 17/93...84/12, Тарифен број 1) и
- такса на име **Извод од Урбанистички план** (согласно Закон за административните такси Сл. в. на РМ бр. 17/93...84/12, Тарифен број 80).

Подносителот на барањата овие две суми може да ги уплати на една уплатница.

Средствата се уплаќаат на следнава жиро сметка:

- Сметка:	100-0000000630-95
- Уплатна сметка:	840-111-03182
- Приходна шифра:	722-315-00
- Цел на дознаката:	Административна такса
- Назив на примачот:	Трезорска сметка
- Банка на примачот:	НБРМ
- Износ:	/согласно Закон за административните такси Сл.в. на РМ бр. 17/93...84/12, Тарифен број 80/

Тарифен број 1

1. За барања, молби, предлози пријави и други поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропишана друга такса	50
--	----

Тарифен број 80

1. За издавање на извод од урбанистички план за:	
а) градежни објекти до 500 м2	500
б) градежни објекти над 500 м2	750
в) далноводи со напон до 110 Кв	1.000
г) хидроелектрични и термоелектрични центри	1.200
д) депонии за опасни и штетни материи	1.500
ѓ) регулации и зафати на реките Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Струмешница, Црн Дрим и Радика и брани со акумулации на другите реки и водотоци чие набљудување е задолжително според постојните прописи	1.700
е) далноводи со напон од 110 до 400 кВ магистрални и регионални патишта со објектите на нив, железнички пруги и објектите на нив, жичари за јавен сообраќај, аеродроми со придружните објекти, засолништа за посебна намена капацитет од најмалку 300 лица, регионални водоводи и регионални системи за отпадни води со објектите за пречистување на овие води, меѓународни и магистрални капацитети во телефонската, телеграфската мрежа и мрежата за пренос на податоци и гасоводи, нафтоводи, рафинерии и складишта за течни горива и течен гас	2.000
ж) бензински пумпи со придружни објекти, главни поштенски центри и радиостаници и телевизиски предаватели	2.200